

20160521300

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 13 став (5), член 16 став (2), член 21 став (3), член 31 став (3) и член 33 став (3) од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14, 154/15, 192/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК, ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

Член 1

Со овој правилник се пропишува програмата за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник, висината на надоместоците за полагање на стручниот испит и за посетување на претходна обука за лиценциран застапник, програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник, начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот, формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник, програмата за спроведување на дополнителната обука за лиценциран застапник и висината на надоместокот за посетување на дополнителната обука за лиценциран застапник.

Член 2

Стручниот испит се полага според Програма за полагање на стручен испит за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Првиот дел од испитот содржи 60 прашања од тематските области од Програмата за полагање на стручниот испит за лиценциран застапник со пет опции на заокружување на одговорот. Точниот одговор на прашањата се бодува со 1 поен, сличниот одговор со точниот се бодува со 0,5 поени, неточниот одговор во мал обем се бодува со -0,5 поени, а неточниот одговор во голем обем со - 1 поен.

(2) Кандидатот го положил првиот дел од испитот ако освоил најмалку 45 поени.

(3) Ако кандидатот го положи првиот дел од испитот му се овозможува полагање на вториот дел од испитот кој се состои од проучување на една студија на случај и одговарање на шест прашања кои произлегуваат од студијата. При што секое од прашањата има десет можни опции на одговор. Точниот одговор се бодува со 5 поени, додека сличните одговори со точниот одговор и различните одговори се бодуваат со 0 поени. Максималниот број на освоени поени за студијата на случај изнесува 30 поени.

(4) Кандидатот го положил вториот дел од испитот ако освоил најмалку 20 поени.

(5) Првиот и вториот дел од испитот се полагаат електронски во траење од 120 минути за секој дел од испитот.

Член 4

(1) На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен стручен испит за лиценциран застапник на образец кој се печати на хартија во окер боја со формат А4.

(2) Уверението од став (1) на овој член содржи текст: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Министерство за финансии, Царинска управа“, законски основ за издавање на уверението, текст: „УВЕРЕНИЕ за положен стручен испит за лиценциран застапник на“; име, татково име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, ЕМБГ; датум кога е положен испитот, број и датум на издавање на уверението, место за печат и име, презиме и потпис на претседателот.

(3) Формата и содржината на уверението за положен стручен испит за лиценциран застапник се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Претходната обука се спроведува според Програма за спроведување на претходната обука за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

(2) За посетување на претходната обука и за полагање на стручен испит за лиценциран застапник по прв пат се наплаќа надоместок во износ од 16.000,00 денари.

(3) За секое понатамошно полагање на стручниот испит за лиценциран застапник се наплаќа надоместок во износ од 6.000,00 денари.

(4) За полагање на поправен испит за лиценциран застапник се наплаќа надоместок во износ од 3.000,00 денари.

Член 6

(1) Дополнителната обука се спроведува според Програма за спроведување на дополнителна обука за лиценциран застапник која е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

(2) За посетување на дополнителната обука од став (1) на овој член се наплаќа надоместок во висина од 4.500,00 денари по посетител.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јуни 2016 година.

Бр. 20-1896/1
14 март 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрски, с.р.

Прилог 1

**ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН
ЗАСТАПНИК**

I. Првиот дел од стручниот испит за лиценциран застапник ги опфаќа следните тематски области:

1. Царински формалности за ставање на стока на увид на царински органи:
 - Основни поими (царинско подрачје, царински орган, царински статус, царински долг, царински надзор и царинска контрола, царински дозволено постапување или употреба на стока, царински формалности, царинска декларација, царинење на стока);
 - Царински декларант и застапување (поим, видови на застапување, право на застапување, одобрение за вршење на работи на застапување, основ за преземање на дејствија на застапување, податоци за царинскиот декларант и за застапникот во царинската декларација, одговорности и обврски на царинскиот декларант и на застапникот);
 - Обврски на учесници во царинска постапка и други лица (непосредно или посредно вклучени во дејностите кои се во врска со трговијата со стока, давање на документи и информации, водење на евиденција, чување на документи);
 - Внесување на стока во царинското подрачје (до одредување на царински дозволено постапување или употреба на стока);
 - Пуштање на стока во слободен промет;
 - Враќање на извезена стока во странство (извозни царински формалности, потврда за истоветност на стока, ослободување од увозни давачки, рокови);
 - Ослободување од плаќање царина;
 - Гаранција за покривање на царински долг;
 - Настанување на царински долг;
 - Пресметка и наплата на царинскиот долг;
 - Наплата на царински долг од гаранција (постапка, клаузули, исклучоци);
 - Гасење на царинскиот долг (поим, случаи);
 - Враќање и простување на царински давачки;
 - Жалба (право на жалба, рокови, извршување) и
 - Повреди на царинските прописи (видови на повреди, видови на постапки по царински прекршок, одземање на стока која е предмет на прекршок и транспортни средства со кои е сторен прекршок).
2. Спроведување на транзитна постапка:
 - Спроведување на транзитна постапка со примена на НКТС;
 - Резервна постапка;
 - ТИР и АТА карнет;
 - Транзитна постапка во железнички, воздушен и поштенски сообраќај;
 - Главен обврзник и
 - Настанување на царински долг во транзит.
3. Шпедитерско работење:
 - Конвенција за Договорот за меѓународен патен превоз на стока (товарен лист ЦМР - примена, права и одговорности на испраќачот, права и одговорности на превозникот, пополнување на товарниот лист);
 - Европска спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни стоки (АДР - класи на опасни материи, налепници за опасни материи, заеднички мерки за безбедност за сите опасни материи, посебни мерки за безбедност за превозот на определени видови опасни материи, консолидација);

- Поим и значење на меѓународната шпедиција;
- Основни функции на шпедицијата;
- Правно регулирање на шпедитерската дејност во Македонија;
- Документи на ФИАТА;
- Диспозиција за царинење;
- Складирање на стоката;
- Бродски товарен лист (Коносман);
- Железнички товарен лист (ЦИМ);
- Авионски товарен лист (АВБ);
- Полномошно;
- Тарифи;
- Општи услови за работењето на меѓународните шпедитери на Македонија и
- Шпедитерска етика.

4. Царински дозволено постапување или употреба на стока:

- Ставање на стока во царинска постапка (обврска за поднесување на царинска декларација, видови на царински декларации и начин на поднесување, дополнителна проверка на царинска декларација, редовна постапка и поедноставени постапки);
- Внесување на стока во слободна зона или слободен склад;
- Повторен извоз на стоката од царинското подрачје;
- Уништување на стока и
- Привремен увоз.

5. Царински постапки:

- Пуштање на стока во слободен промет;
- Царинско складирање;
- Увоз за облагородување;
- Преработка под царинска контрола;
- Привремен увоз;
- Извоз за облагородување и
- Извоз.

6. Царински и други давачки:

- Пресметка на износ на царински и други давачки во редовна постапка;
- Пресметка на износ на давачки при привремен увоз со делумно ослободување и
- Пресметка на износ на царински давачки во патнички промет.

7. Нетарифни мерки и мерки на трговска политика :

- Поим за нетарифни мерки и мерки на трговска политика, дефиниции, улога и значење;
- Поделба на нетарифни мерки и мерки на трговска политика според примената во царинската постапка;
- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика кои се применуваат при преминување на границата (внесување на стока);
- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика кои се применуваат во внатрешноста при пуштање на стоките во слободен промет (увоз);
- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика кои се применуваат во внатрешноста при извозот на стоките;
- Постапување со стока чиј увоз, извоз или транзит е забранет;
- Царинска контрола при промет на животни, домашни миленици и производи од животинско потекло;

- Царинска контрола при промет на растенија, средства за заштита на растенија, семенски материјал;
- Царинска постапка при промет со опасни материи;
- Царинска постапка при промет на опојни дроги и психотропни супстанции;
- Царинска контрола при промет на прекурсори;
- Царинска контрола при промет на отрови;
- Царинска контрола при промет на стока, регулирана со прописите за заштита на животна та средина;
- Царинска контрола при промет со вооружување и воена опрема;
- Царинска контрола при промет на опасни материи;
- Царинска контрола во патнички промет на девизи и пари;
- Царинска контрола при извоз, повторен извози транзит на стоки и технологии со двојна намена;
- Царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост и
- Царинска контрола за заштита на културно наследство.

8. Царинска тарифа:

- Хармонизирана номенклатура (поврзаност помеѓу Номенклатурата на Хармонизираниот Систем, Комбинираната номенклатура на Европската Унија и Царинската тарифа на Република Македонија, како и TARIC номенклатурата);
- Закон за царинската тарифа;
- Структура на Царинската тарифа (тарифни броеви, тарифни подброеви, тарифни ознаки, наменување на стоката, царина, единечни мерки);
- Распоредување на стоката (основни правила за применување на Царинската Номенклатура);
- Основни правила за примена на царинските давачки (царина по вредност, царина по единица на мера, максимална царина);
- Преференцијална царина;
- Автономна царина;
- Повластен тарифен третман за одредена стока заради нејзиниот вид или крајна употреба и
- Задолжителна тарифна информација.

9. Потекло на стока:

- Непреференцијално потекло на стока (примена на непреференцијално потекло на стоката, правила за стекнување на непреференцијално потекло на стоката, Уверение за потекло) и
- Преференцијално потекло на стока (договори за слободна трговија, примена на преференцијалното потекло при увоз на стока, правила за стекнување на преференцијално потекло на стоката, пополнување и издавање на доказ за потекло, задолжителна информација за потекло).

10. Вредност на стока за царински потреби:

- Методи на утврдување на царинска вредност;
- Трошоци кои влегуваат/не влегуваат во царинската вредност;
- Декларација за царинска вредност;
- Утврдување на царинска/статистичка вредност и даночна основица кај стоката која се увезува и
- Трансакциска вредност при утврдена поврзаност (постапување кај поврзани лица и постапка на докажување дека поврзаноста не влијае на вредноста на стоката).

11. Даноци, акцизи и даночна политика:

- Данок на додадена вредност – ДДВ (поим за данокот на додадена вредност, предмет на оданочување, даночна основа, даночни ослободувања при извоз, доказ за извршен извоз, даночни ослободувања при увоз, даночни стапки, време на настанување на даночниот долг, даночен должник, пресметување и плаќање на ДДВ, продолжување на рокот за плаќање на ДДВ при увозот, враќање на ДДВ) и
- Акцизи (поим за акцизи, стоки подлежащи на акцизи, царински надзор на стока подлежа на акцизи, увозно царинење на стока подлежа на акциза за која акцизата се плаќа при царинење, односно акцизата е платена со употреба на контролни марки, увозно царинење на стока подлежа на акциза за кои акцизата не се плаќа при царинењето, повторен увоз на стока подлежа на акциза, извозно царинење на стока подлежа на акциза, дополнително плаќање, враќање или неплаќање на акцизата).

12. Транспорт и транспортно осигурување:

- Цел на Инкотермс;
- Структура на Инкотермс;
- Влијанието на Инкотермс врз формирањето на царинската вредност;
- Поврзаноста на Инкотермс и транспортното осигурување;
- Основни поими при транспортното осигурување;
- Осигурена сума и вредност на осигурен предмет;
- Премија на осигурувањето;
- Влијанието на транспортното осигурување врз царинската вредност и
- Видови на документи во транспортното осигурување.

13. Изготвување и употреба на царинска декларација:

- Начин на пополнување на определени рубрики во царински декларации на образец ЕЦД и/или декларација за вредност (ДВ), согласно Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат.

II. Вториот дел на стручниот испит се состои од проучување на студија на случај од тематските области и прашања кои треба да ги одговори кандидатот кои произлегуваат од студијата, а кои се поврзани со нивна примена при пополнување на царинска декларација во писмена форма (Единствен царински документ).

III. Прописи за подготовка на стручен испит за овластен царински застапник :

- Царински закон;
- Закон за акцизите;
- Закон за данокот на додадена вредност;
- Закон за царинската тарифа;
- Закон за царински мерки за заштита на права од интелектуална сопственост;
- Уредба за спороведување на Царинскиот закон;
- Уредба за поблиски критериуми и начин на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки;
- Уредба за применување на регулативите на Комисијата на ЕЗ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура;

- Уредба за поблиските услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење;
- Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки;
- Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат;
- Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка;
- Правилник за спроведување на Законот за акцизи;
- Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност;
- Закон за ратификација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за привремен увоз (Истанбулска конвенција);
- Закон за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки;
- Закон за ратификација на Регионалната Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка;
- Одлука за распоредување на стоките на форми на увоз и извоз;
- Закон за ветеринарно здравство;
- Закон за безбедност на храна на животни;
- Закон за нус производи од животинско потекло;
- Закон за ветеринарно-медицински препарати;
- Закон за квалитетот на земјоделски производи;
- Закон за безбедност на храната;
- Закон за Државен инспекторат за земјоделство;
- Закон за производи за заштита на растенија;
- Закон за шумите;
- Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја;
- Закон за рибарство и аквакултура;
- Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија;
- Закон за виното;
- Закон за тутун и тутунски производи;
- Закон за квалитетот на земјоделските производи;
- Закон за ѓубриња;
- Закон за здравјето на растенијата;
- Закон за производи за заштита на растенијата;
- Закон за сточарството;
- Закон за земјоделство и рурален развој;
- Закон за трговија;
- Закон за производство и промет на вооружување и воена опрема;
- Закон за контрола на извоз на стоки и технологии за двојна употреба;
- Закон за возила;
- Закон за лекови и медицински средства;
- Закон за прекурзори;

- Закон за опојни дроги и психотропни материи;
- Закон за здравствена заштита;
- Закон за безбедност на козметички производи;
- Закон за хемикалии;
- Закон за заштита од јонизирачко зрачење;
- Закон за животна средина;
- Законот за заштита на природата;
- Закон за управување со отпад;
- Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори;
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
- Закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема;
- Закон за генетски модифицирани организми;
- Закон за заштита на културно наследство;
- Закон за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост;
- Закон за индустријка сопственост;
- Закон за авторски и сродни права;
- Закон за оружје;
- Закон за експлозивни матери;
- Закон за опасни материи;
- Закон за патен сообраќај;
- ЦИТЕС конвенција;
- Базелска конвенција;
- АДР конвенција;
- Закон за девизно работење;
- Закон за спречување на перење на пари;
- Одлука за внесување и изнесување на девизни средства и
- Одлука за внесување и изнесување на денарски средства.

ЗАБЕЛЕШКА*

Прописите за полагање на стручниот испит се со сите измени и дополнувања на прописите содржани во програмата, кои ќе влезат во сила по влегувањето во сила на овој правилник до денот на полагањето на испитот.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ЦАРИНСКА УПРАВА

Прилог 2

Врз основа на член 31 став (2) од Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки, Комисија за спроведување на стручниот испит за лиценциран застапник издаде

У В Е Р Е Н И Е

за положен стручен испит за лиценциран застапник на

_____ (име, татково име и презиме)

датум и место на раѓање _____, со ЕМБГ _____

положи стручен испит за лиценциран застапник пред Комисијата за спроведување на стручниот испит на ден _____ година

Претседател

Број _____
Скопје, _____ година

_____ Име, презиме и потпис

М.П.

Прилог 3

**ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНА ОБУКА
ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК**

Програмата за спроведување на претходна обука за лиценциран застапник ги опфаќа следните тематски области :

1. Царински формалности за ставање на стока на увид на царински органи која опфаќа:

- Основни поими и дефиниции (царинско подрачје, царински орган, царински статус, царински долг, царински надзор и царинска контрола, царински дозволено постапување или употреба на стока, царински формалности, царинска декларација, царинење на стока, царински декларант, царински застапник, овластен економски оператор и останатите учесници во царинските постапки и нивните права и одговорности);
- Внесување на стока во царинското подрачје до одредување на царински дозволено постапување или употреба на стока;
- Пуштање на стока во слободен промет;
- Враќање на извезена стока во странство (извозни царински формалности, потврда за истоветност на стока, ослободување од увозни давачки, рокови);
- Ослободување од плаќање царина;
- Гаранција за покривање на царински долг;
- Настанување на царински долг;
- Пресметка и наплата на царинскиот долг;
- Наплата на царински долг од гаранција (постапка, клаузули, исклучоци);
- Гасење на царинскиот долг (поим, случаи);
- Враќање и простување на царински давачки;
- Жалба (право на жалба, рокови, извршување) и
- Повреди на царинските прописи (видови на повреди, видови на постапки по царински прекршок, одземање на стока која е предмет на прекршок и транспортни средства со кои е сторен прекршок).

2. Спроведување на транзитна постапка која опфаќа:

- Спроведување на транзитна постапка со примена на НКТС, пополнување на електронска транзитна декларација;
- Спроведување на резервна транзитна постапка;
- Спроведување на транзитна постапка со примена на ТИР и АТА карнет;
- Транзитна постапка во железнички, воздушен и поштенски сообраќај;
- Обврски на главен обврзник и
- Настанување на царински долг во транзит

3. Шпедитерско работење која опфаќа:

- Запознавање со Конвенцијата за Договорот за меѓународен патен превоз на стока (товарен лист ЦМР- примена, права и одговорности на испраќачот, права и одговорности на превозникот, пополнување на товарниот лист) и Европската спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни стоки (АДР - класи на опасни материи, налепници за опасни материи, заеднички мерки за безбедност за сите опасни материи, посебни мерки за безбедност за превозот на определени видови опасни материи, консолидација);
- Основни поими, дефиниции, функции и значење на меѓународната шпедиција;

- Правно регулирање на шпедитерската дејност во Македонија;
- Диспозиција за царинење;
- Изглед, пополнување и примена на бродски товарен лист (коносман); железнички товарен лист (ЦИМ) и авионски товарен лист (АВБ) и
- Општи услови за работењето на меѓународните шпедитери на Македонија и шпедитерска етика.

4. Царински дозволено постапување или употреба на стока која опфаќа:

- Ставање на стока во царинска постапка (обврска за поднесување на царинска декларација, видови на царински декларации и начин на поднесување, дополнителна проверка на царинска декларација, редовна постапка и поедноставени постапки);
- Изготвување и употреба на царинска декларација, начин на пополнување на определени рубрики во царински декларации на образец ЕЦД и/или декларација за вредност (ДВ), согласно Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат;
- Внесување на стока во слободна зона или слободен склад;
- Повторен извоз на стоката од царинското подрачје;
- Уништување на стока и
- Привремен увоз.

5. Царински постапки која опфаќа:

- Пуштање на стока во слободен промет;
- Царинско складирање;
- Увоз за облагородување;
- Преработка под царинска контрола;
- Привремен увоз;
- Извоз за облагородување и
- Извоз.

6. Вредност на стоката за царински потреби и пресметка на царински и други давачки која опфаќа:

- Методи на утврдување на царинска вредност;
- Трошоци кои влегуваат/не влегуваат во царинската вредност
- Декларација за царинска вредност;
- Утврдување на царинска/статистичка вредност и даночна основица кај стоката која се увезува;
- Трансакциска вредност при утврдена поврзаност (постапување кај поврзани лица и постапка на докажување дека поврзаноста не влијае на вредноста на стоката);
- Пресметка на износ на царински и други давачки во редовна постапка и
- Пресметка на износ на царински давачки во патнички промет.

7. Нетарифни мерки и мерки на трговска политика која опфаќа:

- Поим и дефиниции на нетарифните мерки и мерки на трговска политика;
- Примената на нетарифните мерки и мерките на трговска политика во националното законодавство;
- Примената на нетарифни мерки и мерки на трговска политика во царинската постапка (при пуштање на стоки во слободен промет, одложувачки постапки и постапки со економски ефект, извоз и транзит) и
- Постапување со стока чиј увоз е забранет.

8. Царинската тарифа која опфаќа:

- Хармонизирана номенклатура (поврзаност помеѓу Номенклатурата на Хармонизираниот Систем, Комбинираната номенклатура на Европската Унија и Царинската тарифа на Република Македонија);
- Закон за царинска тарифа, ТАРИК/ТАРИМ
- Структура на Царинската тарифа (тарифни броеви, тарифни подброеви, тарифни ознаки, наменување на стоката, царина, единечни мерки);
- Основни правила за примена на царинските давачки (царина по вредност, царина по единица на мера, максимална царина);
- Поим за преференцијална царина и автономна царина и
- Повластен тарифен третман за одредена стока заради нејзиниот вид или крајна употреба и издавање на задолжителна тарифна информација.

9. Потекло на стоките која опфаќа:

- Непреференцијално потекло на стока (примена на непреференцијално потекло на стоката, правила за стекнување на непреференцијално потекло на стоката, Уверение за потекло) и
- Преференцијално потекло на стока (договори за слободна трговија, примена на преференцијалното потекло при увоз на стока, правила за стекнување на преференцијално потекло на стоката, пополнување и издавање на доказ за потекло, задолжителна информација за потекло).

10. Даноци, акцизи и даночна политика која опфаќа:

- Данок на додадена вредност – ДДВ (поим за данокот на додадена вредност, предмет на оданочување, даночна основа, даночни ослободувања при извоз, доказ за извршен извоз, даночни ослободувања при увоз, даночни стапки, време на настанување на даночниот долг, даночен должник, пресметување и плаќање на ДДВ, продолжување на рокот за плаќање на ДДВ при увозот, враќање на ДДВ) и
- Акцизи (поим за акцизи, стоки подлежащи на акцизи, царински надзор на стока подлежа на акцизи, увозно царинење на стока подлежа на акциза за која акцизата се плаќа при царинење, односно акцизата е платена со употреба на контролни марки, увозно царинење на стока подлежа на акциза за кои акцизата не се плаќа при царинењето, повторен увоз на стока подлежа на акциза, извозно царинење на стока подлежа на акциза, дополнително плаќање, враќање или неплаќање на акцизата).

11. Транспорт и транспортно осигурување која опфаќа:

- Цел и структура на Инкотермс;
- Влијанието на паритетот врз формирањето на царинската вредност;
- Поврзаноста на Инкотермс и транспортното осигурување;
- Основни поими при транспортното осигурување;
- Осигурена сума и вредност на осигурен предмет;
- Премија на осигурувањето;
- Влијанието на транспортното осигурување врз царинската вредност и
- Видови на документи во транспортното осигурување.

12. Изготвување и употреба на царинска декларација

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ОБУКА ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК

Програмата за дополнителна обука за лиценциран застапник ги опфаќа следните тематски области:

- прописи од областа на царината;
- царинската тарифа, класификација на стоки и ТАРИК/ТАРИМ;
- даноци и акцизи при увоз и извоз;
- царинска вредност и потекло на стоката;
- забрани и ограничувања;
- управување со одобренија;
- обезбедување на царински долг и
- пуштање на стока во слободен промет.

1. Прописи од областа на царината

Оваа обука опфаќа предавања за царинските прописи како и за други прописи за царинското работење, за да може лиценцираниот застапник да се стекне со знаења за националното и европското царинско законодавство и како да го применува во секојдневното работење, ќе се стекне со компетенции за успешна примена на регулативата во бројни практични ситуации како на пример при поднесување на царинска декларација, плаќање на царинскиот долг и слично.

2. Прописи од областа на царинската тарифа, класификација на стоки и ТАРИК/ТАРИМ

Оваа обука опфаќа предавања од областа на Хармонизираната номенклатура и поврзаноста помеѓу Номенклатурата на Хармонизираниот систем, Комбинираната номенклатура на Европската унија и Царинската тарифа на Република Македонија при што лиценцираните застапници ќе бидат во состојба да ги користат интегрираните ТАРИК/ТАРИМ информации, да ги препознаваат и класифицираат стоките, а при тоа да можат да ги користат соодветните бази на податоци.

3. Прописи од областа на даноци и акцизи при увоз и извоз

Оваа обука опфаќа предавања од областа на даночното и акцизното законодавство, посебно даночните и акцизните ослободувања при што лиценцираните застапници ќе добијат оперативно знаење како да го применат стекнатото знаење при примената на правилата за определување на царинската вредност на стоката и правилно пополнување на царинската декларација.

4. Прописи за царинска вредност и потекло на стоката

Оваа обука опфаќа предавања од областа на примена на методите за утврдување на царинската вредност и методите на пресметка на давачките, правилата за стекнување на преференцијално и непреференцијално потекло на стоките и договорите за слободна трговија кои ги има склучено Република Македонија, при што лиценцираните застапници ќе стекнат знаење кое ќе им овозможи правилно декларирање на вредноста и потеклото на стоките и ќе ги разберат политичките и економските аспекти на потеклото на стоките.

5. Прописи за забрани и ограничувања

Оваа обука опфаќа предавања за мерките кои се однесуваат за забрани и ограничувања на определени видови стока при увоз и извоз, а кои се пропишани со меѓународните и домашните прописи, при што лиценцираните застапници ќе се стекнат со знаење за категориите на забрани и ограничувања, дозволите и одобренјата кои се потребни за увоз, извоз и транзит на стоки, за препознавање на стоките кои ги повредуваат правата на интелектуална сопственост и ќе умеат да го препознаат потенцијалниот ризик.

6. Прописи за управување со одобренја

Оваа обука опфаќа предавања поврзани со исполнување на критериумите за добивање на одобренја кои што ги издава Царинската управа, особено во делот на поедноставените постапки и Овластен економски оператор, при што лиценцираните застапници ќе се здобијат со знаења со законските прописи кои ја регулираат постапката за добивање на определено одобрение, правата и обврските на подносителите на барањето, роковите за донесување на одлуките и мерките на спроведување на надзор врз имателите на одобренја.

7. Прописи за обезбедување на царински долг

Оваа обука опфаќа предавања од законската регулатива која се однесува на настанување на царински долг, роковите во кои треба да се плати, начинот на обезбедување при одложено плаќање на царинскиот долг и инструменти за обезбесување на царинскиот долг, при што лиценцираните застапници ќе се стекнат со знаење како да обезбедат навремено плаќање на царинските давачки, вклучувајќи го и обезбедувањето на царинскиот долг, како да обезбедат и дадат точни информации на царинските органи во однос на царинскиот долг.

8. Прописи за пуштање на стока во слободен промет

Оваа обука се состои од предавања за ставање на стоката во определена царинска постапка, почитување на мерките на трговска политика, плаќање на пропишаните давачки, при што лиценцираните застапници ќе се здобијат со знаење и разбирање на чекорите и активностите поврзани со успешно пуштање на стоката во слободен промет, вклучувајќи ги и посебните правила за постапката за крајна употреба, примена на квоти, договори за слободна трговија и друго, како и да ја разберат поделбата на улогите и одговорностите поврзани со пуштањето на стоката во слободен промет.